



СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ГЕОРГИЈ ПОБЕДОНОСЕЦ

Свети Великомаченик Георгиј Победоносец живеел и настрадал за време на безбожниот римски цар и идолопоклоник Диоклецијан (284-305). Царот издал наредба за убивање на христијаните. Настрадал маченички и татко му на Свети Великомаченик Георгиј. Мајка му заедно со Свети Георгиј се преселиле во Палестина, во нејзиното родно место, каде имале голем имот.

Синот на набожните родители и добриот Христов војник, завршил воена школа и бил на служба кај овој цар. Во својата дваесетта година го добил чинот трибун, воен старешина и царски пратеник. Знаејќи дека заради верата во Христа набрзо ќе настрада, по смртта на својата мајка им го поделил имотот на сиромашните, а робовите ги ослободил. Тој не можел да ја поднесе неправдата.

то, му дале смртоносен отров (но и тој не дејствувал), го оставиле да стои три дена закопан во ров (со главата над земја), го тепале додека трчал во вжештени чизми со шајки. Неговите нозе се обвиткани во сопствената крв. Но, Божјата мудрост не го остави праведникот сам. "Таа се симна со него и во затворот... покажа дека се лажни обвинувањата против него и му подари вечна слава". Во жестока борба меѓу доброто и злото - му подари победа, издржа натчовечки мачења и стана Победоносец, за да сведочи пред светот дека љубовта, побожноста, и верата, се силни од сè. Гледајќи ги неговите чуда, царицата Александра, сопругата на Диоклецијан поверувала во Христа.

Царот донел смртна пресуда, со меч да се пресече Георгиј, заедно со царицата

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Храбро застанал пред царот, кнезовите и сенаторите и изјавил: "Слуга сум на Христос, мојот Бог... До кога ќе ги гоните и мачите тие невини луѓе и ќе ги приморувате на вашето безумно безбожје. Идолите ваши не се богови, не се! Христос е единствениот Бог!"

Царот наредил Свети Георгиј да го фрлат в затвор. Светителот во затворот го повикал својот верен слуга и му оставил порака - по неговото заминување од овој живот, да му го однесе телото во Палестина. Слугата го запишал завештението на Свети Георгиј. Светителот го прегрнал и му дал последен бакнеж.

СТРАДАЊАТА НА ПОБЕДОНОСЕЦОТ

Свети Георгиј бил изложен на најтешки мачења. Му ставиле тежок камен на градите, го вртеле на тркало со шајки кои му навлегувале во тело-

Александра. Војниците ги грабнале окованиот маченик и царицата и тргнале кон губилиштето.

Царицата Александра знаеше, целата вистина е во Господа; тивко во себе се молеше, кон небото погледнуваше, шепотејќи, последни молитви на Бога му упатуваше". Таа му го предаде својот дух на Господ пред да стигне на губилиштето. Бог ѝ подари маченички венец на славата.

Свети Георгиј сè тоа го виде. На Бога му заблагодари, со радост чекори и со силна вера во Него го моли и тој како маченик да заврши славно, како светата царица Александра. Свети Георгиј на губилиштето го крена својот глас и вака се молеше: "Благословен си, Господе Боже мој, што мојата душа ја избави како птица од стапицата на ловецот. Услиши ме и сега, Господе, и биди крај мене, Твојот слуга во овој последен час, 'избави' ја душата моја од лукавството на возду-



СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ГЕОРГИЈ

"Благословен си, Господе Боже мој, што мојата душа ја 'избави' како птица од стапицата на ловецот. Услиши ме и сега, Господе, и биди крај мене, Твојот слуга во овој последен час, 'избави' ја душата моја од лукавството на воздушниот кнез, големиот војник, и од неговите нечисти духови. На оние кои во своето незнаење погрешиле против мене, не им го пишувај како грев, туку дај им прошка и Твојата љубов, за и тие да те познаат, и така да добијат удел во Твоето царство со Твоите избраници. Прими ја и мојата душа со оние кои Ти угодиле од памтивек, не земајќи предвид тоа што сум Ти погрешил, свесно и несвесно. Сети се Господе на оние кои го повикуваат Величественото име Твое, зашто Си Благословен и Сепрославен, за навек, амин!"

По левите скалила во Црквата, се симнува во

ниот кнез, големиот војник, и од неговите нечисти души. На оние кои во своето незнаење погрешиле против мене, не им го пишувај како грев, туку дај им прошка и Твојата љубов, за и тие да те познаат, и така да добијат удел во Твоето царство со Твоите избраници. Прими ја и мојата душа со оние кои Ти угодиле од памтливек, не земајќи го предвид тоа што сум Ти погрешил, свесно и несвесно. Сети се Господе на оние кои го повикуваат Величественото име Твое, зашто Си Благословен и Сепрославен, за навек, амин!" Својата глава радосно ја поставил под мечот и бил пресечен на 23. 4. 303 година.



ПОСЛЕДНАТА ЖЕЛБА

Верниот слуга на Свети Георгиј ја извршил неговата последна желба. За време на цар Константин Велики, светите и чудотворни мошти на Свети Георгиј биле прене-

сени во градот Лида во Палестина и погребани во храмот посветен на неговото име. Храмот го изградиле побожните христијани. Чесните мошти ги пренеле на денот на осветувањето на храмот од Никомидија (Мала Азија)

во градот Лида. Светите мошти и денес му почитаат во Светата Земја, во овој храм. Иконостасот на Црквата во која се наоѓа неговиот Гроб е прекрасен. По левите скалила, кои се наоѓаат во Црквата, се симнува во криптата, во која се наоѓа Гробот на Свети Георгиј, изработен од мермер со боја на слонова коска. На Гробот, на горната светла мермерна плоча е изработен релјеф на Свети Георгиј до појас. Тој в раце држи копје. Наспроти гробот, на источниот ѕид, е поставена икона, на која Светителот е претставен како млад војник кој јава на коњ и ја убива ламјата. Поклоници од цел свет му оддаваат почит, му се поклонуваат на гробот на непоколебливиот во верата Великомаченик и чувствувајќи како тој живо дејствува, го оросуваат со солзи.

На аџиите кои доаѓаат им покажуваат една мала кутија со стаклен капак во кој се

лекар на немоќните, помошник на владетелите, победоносче, Великомачениче Георгие, моли Го Христа Бога да ги спаси нашите души!"

Познато е дека за време на иконоборството и налетот на Сарацените, иконата Свети Георгиј од Лида Палестинска, на чудотворен начин, во вид светлосен столб над морето, сама дошла во Света Гора, во манастирот "Зограф". Оваа икона на Свети Георгиј се наоѓа на левиот столб на големите двери. Русите ја оковале во сребро.

Близу Витлеем, во селото Ел Кхадер (оградена со високи ѕидови), се наоѓа православна црква на Свети Георгиј. Таа е изградена од камен, на имотот на мајката на Свети Георгиј. Во оваа црква се наоѓаат чудотворната икона на Свети Георгиј и синџирите во кои бил окован и мачен, за сведоштво на сите генерации.

По наредба на Диоклецијан, поради тоа што поверувале во Бога преку чудата на

"СЛУГА СУМ НА МОЈОТ БОГ, ЉУБОВТА, ПОБОЖНОСТА И ВЕРАТА СЕ ПОСИЛНИ ОД СЕ"

криптата, во која се наоѓа Гробот на Свети Георгиј, изработен од мермер со боја на слонова коска. На Гробот, на горната светла мермерна плоча е изработен релјеф на Свети Георгиј до половина. Тој в раце држи копје.

Наспроти гробот, на источниот ѕид, е поставена икона, на која Светителот е претставен како млад војник кој јава на коњ и ја убива ламјата. Поклоници од цел свет му оддаваат почит, му се поклонуваат на гробот на непоколебливиот во верата Великомаченик и чувствувајќи како тој живо дејствува, го оросуваат со солзи.

наоѓаат коскички од моштите на Свети Георгиј, на кои им се поклонуваат, ги целиваат и на нив осветуваат разни предмети. Еве и по седумнаесет векови од смртта на Свети Великомаченик Георгиј, Семокниот Бог ги чува неговите коски. Група Македонци, дојдени во Светата Земја на поклонение во храмот посветен на Свети Георгиј, во кој се наоѓа неговиот Гроб, го пеат Тропарот на Светителот: "Како ослободител на плениците и заштитник на сиромашните,

Свети Георгиј, се убиени и: св. маченици Христифор, Теона и Антонин, Анатолие, Протолеон, Атанасие, човекот кој го воскреснал Свети Георгиј, Гликерие, Валерие, Донат и други. Бог ги спаси од беззакониците и заедно со Свети Великомаченик Георгиј ги зачува за Своето небесно царство.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд